

Службен весник

на Република Македонија

Број 35

14 март 2012, среда

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
970. Указ бр. 27 од Претседателот на Република Македонија.....	2	980. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	8
971. Указ бр. 28 од Претседателот на Република Македонија.....	2	981. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	8
972. Указ бр. 29 од Претседателот на Република Македонија.....	2	982. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	9
973. Указ бр. 30 од Претседателот на Република Македонија.....	2	983. Валоризационите коефициенти за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2011 година, за пензии остварени во 2012 година.....	10
974. Указ бр. 31 од Претседателот на Република Македонија.....	2	984. Висината на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2012 година.....	11
975. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за организациии со статус од јавен интерес.....	3	985. Правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Скопје 2“.....	11
976. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на остварување и користење на правото на социјална парична помош.....	3	986. Тарифник на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“.....	15
977. Правилник за формата и содржина на барањето за добивање на дозвола за постапување со отпад од пакување.	3	Огласен дел.....	1-80
978. Правилник за формата и содржина на барањето за добивање на дозвола за постапување со отпадни батерии и акумулатори.....	5		
979. Програма за спроведување на првата почетна обука за проценувач на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина.....	7		

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 970.

Указ бр. 27
Од 13 март 2012 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011 и 148/2011),

СЕ РАЗРЕШУВА

полковник ВЕЛКОВ Александар КРУМЕ
До сега: Директор на Генералштабот на Армијата на Република Македонија
Лична ВЕС: 31140
Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-436/1
13 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

971.

Указ бр. 28
Од 13 март 2012 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011 и 148/2011),

СЕ ПОСТАВУВА

ЗА ДИРЕКТОР НА ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
бригаден генерал ПЕТРОВСКИ Љупчо ДИМЧЕ
ФЧ: бригаден генерал, по формација бригаден генерал - генерал мајор
Лична ВЕС: 31740

До сега: Командант на 1.механизирана пешадиска бригада во Здружената оперативна команда на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-437/1
13 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

972.

Указ бр. 29
Од 13 март 2012 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011 и 148/2011),

СЕ ПОСТАВУВА

ЗА КОМАНДАНТ НА ЗДРУЖЕНАТА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
бригаден генерал ВЕЛИЧКОВСКИ Добре МЕТОДИЈА

ФЧ: бригаден генерал, по формација генерал мајор
Лична ВЕС: 31740

До сега: Командант на 2.механизирана пешадиска бригада во Здружената оперативна команда на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-438/1
13 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

973.

Указ бр. 30
Од 13 март 2012 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011 и 148/2011),

СЕ ПОСТАВУВА

ЗА НАЧАЛНИК НА ШТАБОТ НА ЗДРУЖЕНАТА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,

полковник РАЦАЈ Ислам МУХАМЕТ

ФЧ: полковник, по формација бригаден генерал
Лична ВЕС: 31140

До сега: Заменик на Командантот на полкот за специјални операции на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-439/1
13 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

974.

Указ бр. 31
Од 13 март 2012 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011 и 148/2011),

СЕ ПОСТАВУВА

ЗА КОМАНДАНТ НА 1.МЕХАНИЗИРАНА ПЕШАДИСКА БРИГАДА ВО ЗДРУЖЕНАТА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,

полковник ДИМЧОВ Павле СТОЈАН

ФЧ: полковник, по формација бригаден генерал
Лична ВЕС: 31140

До сега: Началник на штабот на Здружената оперативна команда на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши веднаш.

Бр. 07-440/1
13 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

975.

Врз основа на член 79 од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2010 и 135/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 март 2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИИ СО СТАТУС ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

1. За претседател и членови на Комисијата за организации со статус од јавен интерес се именуваат:

а) за претседател:

- Елена Ивановска од Министерството за образование и наука,

б) за членови:

- Тоше Пановски од Министерството за финансии,

- Јулијана Георгиевска од Министерството за правда,

- Лена Ничевска од Министерството за труд и социјална политика,

- Маја Таневска од Министерството за култура,

- Јадранка Иванова од Министерството за животна средина и просторно планирање,

- Ели Чакар од Министерството за локална самоуправа,

- Стојанчо Стојковски од Министерството за здравство,

- Гордана Цекова од Агенцијата за млади и спорт,

- Светлана Киревска од Фондацијата за развој на мали и средни претприемништва од Скопје,

- Христина Спасевска од Сојузот на здруженија за техничка култура на Македонија – Народна техника од Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1654/1
2 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

976.

Врз основа на член 56 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11 и 51/11), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ

Член 1

Во Правилникот за начинот на остварување и користење на правото на социјална парична помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/09, 59/11, 123/11 и 139/11), во член 2 став 2 по точката 10 се додава нова точка 11 која гласи:

„11. надоместок за патни трошоци и дневен оброк, остварен согласно програми/мерки од Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-1641/4
8 март 2012 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

977.

Врз основа на член 21 став (11) од Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11 и 6/12), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржина на барањето за добивање на дозвола за постапување со отпад од пакување.

Член 2

Барањето за добивање на дозволата од член 1 од овој правилник се поднесува на образец во формат А-4 во бела боја.

Формата и содржината на барањето за добивање на дозволата од член 1 на овој правилник е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2251/1
7 март 2012 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Прилог

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ	
ОПШТИ УПАТСТВА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ:	
<ul style="list-style-type: none">• Барањето за добивање на дозвола се пополнува електронски на компјутер, или со сино пенкало;• Сите податоци од Барањето за добивање на дозвола треба да бидат пополнети од страна на барателот и заедно со потребната документација да се поднесат до Министерството за животна средина и просторно планирање;• Доколку Барањето за добивање на дозвола го пополнувате на компјутер, одговорите впишете ги во сивите полиња и квадрати. (Движењето по полињата се прави со притискање на Tab ↹ командата од тастатурата или со притискање на курсорот, односно со двоен клик за пополнување на квадратите);	
1. Име на Барателот (фирма)	
<input type="text"/>	
2. Седиште на Барателот	
Улица:	Телефон:
Број:	Телефакс:
Општина:	Е-пошта (e-mail):
Место:	
3. Форма на организација на Барателот	
4. Број на деловниот субјект – Барателот	
<input type="text"/>	
5. Единствен даночен број (ЕДБ)	
<input type="text"/>	
6. Датум на упис/регистрација	
<input type="text"/>	
7. Број на решение на упис/регистрација	
<input type="text"/>	
8. Дејност (шифра и назив)	
<input type="text"/>	

9. Лице овластено за застапување,	
Презиме:	Име:
10. Својство	
11. Адреса	
Улица:	Телефон:
Број:	Е-пошта (e-mail):
Општина:	
Место:	
12. Количини на отпад од пакување за кои се бара дозволата	
13. Вкупен процент во уделот на отпад од пакување што се создава во Република Македонија	
14. Временски период за кој се бара дозволата	

978.

Врз основа на член 22 став (10) од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 47/11 и 148/11), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ
СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржина на барањето за добивање на дозвола за постапување со отпадни батерии и акумулатори.

Член 2

Барањето за добивање на дозволата од член 1 од овој правилник се поднесува на образец во формат А-4 во бела боја.

Формата и содржината на барањето за добивање на дозволата од член 1 на овој правилник е дадена во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-2251/2
7 март 2012 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Прилог

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ																			
ОПШТИ УПАТСТВА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ:																			
<ul style="list-style-type: none"> • Барањето за добивање на дозвола се пополнува електронски на компјутер, или со сино пенкало; • Сите податоци од Барањето за добивање на дозвола треба да бидат пополнети од страна на барателот и заедно со потребната документација да се поднесат до Министерството за животна средина и просторно планирање; • Доколку Барањето за добивање на дозвола го пополнувате на компјутер, одговорите впишете ги во сивите полиња и квадрати. (Движењето по полињата се прави со притискање на Tab ⇐ командата од тастатурата или со притискање на курсорот, односно со двоен клик за пополнување на квадратите); 																			
1. Име на Барателот (фирма)																			
2. Седиште на Барателот																			
Улица:	Телефон:																		
Број:	Телефакс:																		
Општина:	Е-пошта (e-mail):																		
Место:																			
3. Форма на организација на Барателот																			
4. Број на деловниот субјект – Барателот																			
<table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																			
5. Единствен даночен број (ЕДБ)																			
<table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																			
6. Датум на упис/регистрација																			
7. Број на решение на упис/регистрација																			
8. Дејност (шифра и назив)																			
9. Лице овластено за застапување,																			

Презиме:	Име:
10. Својство	
11. Адреса	
Улица:	Телефон:
Број:	Е-пошта (e-mail):
Општина:	
Место:	
12. Вид и количини на батерии и акумулатори за кои се бара дозволата	
13. Вкупен процент во уделот на отпадни батерии и акумулатори што се создаваат во Република Македонија	
14. Временски период за кој се бара дозволата	

979.

Прилог

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 158/11 и 185/11), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРВАТА ПОЧЕТНА ОБУКА
ЗА ПРОЦЕНУВАЧ НА ВРЕДНОСТА НА ДОБРАТА
И ВЛИЈАНИЈАТА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА**

1. Со оваа програма се пропишуваат темите за спроведување на првата почетна обука за проценувач на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина.

2. Програмата за првата почетна обука се спроведува според следните теми:

- Опфат на процена;
- Основни поими за медиумите и областите на животната средина;
- Одговорност за штета предизвикана врз животната средина;
- Вредности на животната средина;
- Методи на процена на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина;
- Извештај за процена и
- Анализа на случај.

3. Прописите и литературата во кои се содржани темите за првата почетна обука за проценувач на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина се дадена во прилог кој е составен дел на оваа програма.

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1535/3
28 февруари 2012 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Абдилаќим Адеми, с.р.

Прописи и литература во кои се содржани темите за прва почетна обука за проценувач на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина

1. Закон за процена;
2. Закон за животната средина;
3. Закон за управување со отпадот;
4. Закон за заштита на природата;
5. Закон за квалитет на амбиентниот воздух;
6. Закон за управување со пакување и отпад од пакување;
7. Закон за управување со батерии и акумулатори и отпад од батерии и акумулатори;
8. Закон за заштита од бучава во животната средина;
9. Закон за генетски модифицирани организми;
10. Закон за водите;
11. Закон за хемикалии;
12. Методологија за процена на вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина;
13. Финансиски менаџмент, Сашо Арсов, Економски факултет Скопје, 2007;
14. Економска вреднување на животната средина: Методи и студии на случаи, Guy GARROD, Kenneth G.WILLIS, Edward Elgar, 2000 (Economic Valuation of the Environment: Methods and Case Studies, Guy GARROD, Kenneth G.WILLIS, Edward Elgar, 2000);
15. Вреднување и животната средина: Теорија, методи и практики (Предности на економијата во животната средина), Martin O'CONNOR, Clive L.SPASH, Edward Elgar, 1999 (Valuation and the Environment: Theory, Method and Practice (Advances in Ecological Economics), Martin O'CONNOR, Clive L.SPASH, Edward Elgar, 1999) и
16. Меѓународен прирачник за не-пазарно вреднување на животната средина, Jeff BENNETT, Edward Elgar, 2011 (The International Handbook on Non – market Environmental Valuation, Jeff BENNETT, Edward Elgar, 2011).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

980.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12), а постапувајќи по барањето на Трговското друштво за трговија на големо и мало, сервис и услуги, Драган Ѓерзовски, ТОРПЕДО МОБИЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 12.3.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Трговското друштво за трговија на големо и мало, сервис и услуги, Драган Ѓерзовски, ТОРПЕДО МОБИЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ со седиште на ул. „Прилепска“ бб, Битола, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала со планирана моќност од 993,6 kW и со локација на КП бр.575/2, КО Долно Егри, м.в. Брегови, село Егри, Општина Битола.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Трговско друштво за трговија на големо и мало, сервис и услуги, Драган Ѓерзовски, ТОРПЕДО МОБИЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. „Прилепска“ бб, Битола

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РV-22

- назив на електроцентралата: ТОРПЕДО - СОЛАР ГТ

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.575/2, КО Долно Егри, м.в. Брегови, село Егри, Општина Битола

- планирана моќност на електроцентралата: 993,6 kW (4320 модули со моќност на модули од 230 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.394.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 12.3.2013 година

3. Фотонапонската електроцентрала со планирана моќност 993,6 kW и со локација на КП бр.575/2, КО Долно Егри, м.в. Брегови, село Егри, Општина Битола, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-22/12
12 март 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

981.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија СОЛАРТЕК ДОО-

ЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 12.3.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија СОЛАРТЕК ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Мито Хацивасилев-Јасмин“ бр.30/2-3, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала со планирана моќност од 993,6 kW и со локација на КП. бр.148/8 и КП. бр.151/4 КО Старо Лагово, Општина Прилеп.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија СОЛАРТЕК ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. „Мито Хацивасилев-Јасмин“ бр.30/2-3, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-23

- назив на електроцентралата: ЛАГОВО

- податоци за локација на електроцентралата: КП. бр.148/8 и КП. бр.151/4 КО Старо Лагово, Општина Прилеп

- планирана моќност на електроцентралата: 993,6 kW (4320 модули со моќност на модули од 230 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.372.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 12.3.2013 година

3. Фотонапонската електроцентрала со планирана моќност од 993,6 kW и со локација на КП. бр.148/8 и КП. бр.151/4 КО Старо Лагово, Општина Прилеп, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на

техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-23/12

12 март 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

982.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРМАК ДОО Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 12.3.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРМАК ДОО Скопје со седиште на ул. „Роберт Кох“ бр. 1/2-3, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала со планирана моќност од 49,9875 kW и со локација на КП 1943, КО Мирковци, м.в. Караджинец, Општина Чучер Сандево.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАРМАК ДОО Скопје со седиште на ул. „Роберт Кох“ бр.1/2-3, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РV-24
- назив на електроцентралата: КАРАЦИНЕЦ 1
- податоци за локација на електроцентралата: КП 1943, КО Мирковци, м.в. Караджинец, Општина Чучер Сандево
- планирана моќност на електроцентралата: 49,9875 kW (645 модули со моќност на модули од 77,5 W)
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 70.000 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година
- датум на престанок на важење на ова решение: 12.3.2013 година

3. Фотонапонската електроцентрала со планирана моќност од 49,9875 kW и со локација на КП 1943, КО Мирковци, м.в. Караджинец, Општина Чучер Сандево, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-27/12
12 март 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

983.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр.156/2009) и Соопштението на Државниот завод за статистика за исплатената плата по вработен во Република Македонија бр.4.1.12.14 од 28.02.2012 година, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ги утврдува и објавува

ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРА- НЕШНИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИ- СКА ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2011 ГО- ДИНА, ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2012 ГОДИНА

1. Платите остварени од 1970 до 2011 година што се земаат за утврдување на пензиската основа се пресметуваат според просечната плата на вработените во Републиката од 2011 година, како последна календарска година што и предходи на годината во која осигуреникот го остварува правото на пензија, со валоризационите коефициенти што се пресметуваат врз основа на статистичките податоци за движењето на платите на сите вработени во Републиката. Така утврдените коефициенти се множат со факторот 0,9982, и изнесуваат:

Година	Просечна плата	Коефициент
1970	0,001136	18.318.200,1761
1971	0,001366	15.233.876,5739
1972	0,001625	12.805.831,0154
1973	0,001872	11.116.172,7564
1974	0,002400	8.670.614,7500
1975	0,003013	6.906.563,3588
1976	0,003435	6.058.071,4410
1977	0,004087	5.091.625,9848
1978	0,004902	4.245.099,0208
1979	0,005775	3.603.372,3636
1980	0,006945	2.996.324,7516
1981	0,008817	2.360.153,7258
1982	0,011259	1.848.252,5446
1983	0,014076	1.478.365,6863
1984	0,019542	1.064.859,0421
1985	0,032821	634.029,2922
1986	0,066730	311.845,8774
1987	0,133917	155.390,8421
1988	0,359726	57.848,1272
1989	6,420000	3.241,3513
1990	38,540000	539,9449
1991	77,850000	267,3022
1992	764,000000	27,2375

1993	4854,000000	4,2871	- за виша стручна подготовка или
1994	9009,000000	2,3099	подготовка за висококвалификуван
1995	9373,000000	2,2202	работник.....16.245,00 денари
1996	9445,000000	2,2032	- за средна стручна подготовка или
1997	9469,000000	2,1976	подготовка за квалификуван
1998	9623,000000	2,1625	работник.....14.740,00 денари
1999	9754,000000	2,1334	- за стручна подготовка на полуквалификуван
2000	9942,000000	2,0931	работник односно нижа стручна
2001	10552,000000	1,9721	подготовка13.065,00 денари
2002	11279,000000	1,8450	- за осигуреници и лица без стручна
2003	11824,000000	1,7599	подготовка.....12. 535,00 денари.
2004	12293,000000	1,6928	2. Износите од точката 1 на ова известување се сме-
2005	12597,000000	1,6519	та како просечна плата остварена во 2011 година и слу-
2006	13517,000000	1,5395	жи за утврдување на пензиската основа на осигурени-
2007	14584,000000	1,4269	ците односно лицата кои не оствариле плата, а кои пра-
2008	16096,000000	1,2928	во на пензија остваруваат во 2012 година.
2009	19957,000000	1,0427	
2010	20553,000000	1,0125	
2011	20847,000000	0,9982	

2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка 1 на ова известување, а согласно членот 37 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент 1,0241.

Бр. 02-1489/1
7 март 2012 година
Скопје

Директор,
Беким Незири, с.р.

984.

Врз основа на член 20 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Сл.весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010, 156,2010, 24/2011, 51/2011, 11/2012) и Соопштението на Државниот завод за статистика за исплатена просечна плата по вработен во Република Македонија број 4.1.12.13 од 28.2.2012 година, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ја утврдува и објавува

ВИСИНАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕ- СТОК НА ПЛАТА ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2012 ГОДИНА

1. Висината на пензиските основици за осигурениците и лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година, според стручната подготовка изнесува:

- за висока стручна подготовка..... 19.470,00 денари

Бр. 02-1490/1
7 март 2012 година
Скопје

Директор,
Беким Незири, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

985.

Врз основа на член 12 став 4 алинеа 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 и 156/10), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Скопје 2“, на ден 31.1.2012 година ги донесе следните

П Р А В И Л А ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА „СКОПЈЕ 2“

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Скопје 2“, се одредуваат условите под кои се користи просторот на ТИРЗ „Скопје 2“ за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатрешниот ред и мерките за заштита на животната средина и природата.

Член 2

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.

II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ЗОНАТА

Член 3

Корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на одобрената планска документација за ТИРЗ „Скопје 2“ за градежната парцела согласно Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ

Член 4

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна, добро одржувана со поставување на обезбедување според одобрението добиено од основачот.

2. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие поставување е обврска и на трошок на корисникот.

3. Пресметката на потрошениот гас од страна на корисниците се врши преку инсталирани мерни инструменти МРС која корисникот е должен сам да ја инсталира.

4. Искористената вода и потрошениот гас, Корисникот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.

5. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици, кои корисникот треба да ги изгради.

2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Член 5

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на Закупувачот месечен надоместок согласно Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на корисници донесен од страна на основачот, кој претставува составен дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно член 33 од Законот за ТИРЗ и согласно член 34 од Законот за ТИРЗ, на име и по основ на:

- одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната;

- одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната;

- обезбедување на границите на зоната;

- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби;

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за нормално функционирање на зоната.

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од денот на добивање на Решение за работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно тековниот „Тарифник на Основачот за надоместоци за извршени услуги на корисници на ТИРЗ „Скопје 2““.

3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 6

1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие согласност да ја отпочне изградбата пред завршување на основната инфраструктура на ТИРЗ.

Закупувачот - корисник ќе го користи просторот според овие правила донесени од основачот, по инструкции на проект менаџерот одреден од основачот, како и според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура и да обезбеди сигурност и безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата.

Закупувачот- корисник ќе ги изгради сите потребни временни влезови во просторот на локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со Основачот.

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.

За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогностицирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, одржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност и веднаш да го поправат оштетеното.

4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 по потпишувањето на договорот за закуп на просторот, Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се должни да депони-

ра кај основачот парични средства или банкарска гаранција за да одговори на сите можни оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците за нивно санирање. Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:

ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА

Големина на парцела / износ :

- 2.500м² или помалку - 500.000,00 денари.
- 2.500м² до 5.000м² - 800.000,00 денари.
- 5.000м² до 10.000м² - 1.200.000,00 денари.
- 10.000м² и повеќе - 1.500.000,00 денари.

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА

Големина на парцела / износ :

За сите големини 500.000,00 денари.

4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила се додека Закупувачот не добие соодветен документ за употреба на објектот од надлежниот орган.

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба да го одржуваат просторот во добра состојба во текот на целиот период на изведување градежни работи согласно следните правила:

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад за времетраење на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно важечките законски прописи од областа на заштита на животната средина;

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со заштитна церада за време на превозот за да се избегне можното растурање на отпадните материји;

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал;

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал во соодветни простории од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со Основачот;

д. За време на работните и неработните часови Закупувачот и неговиот изведувач се должни и одговорни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје при работа.

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се одговорни за цело времетраење на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата опрема што е потребна за изведување на работите.

е. На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата.

4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА

Член 7

Сите површински води од закупеното земјиште треба да се собираат на локацијата и соодветно да се насочат и испуштат во атмосферската канализација или соодветните одводни објекти. Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот мора да ја постави во рамките на неговата парцела.

III. ДЕЈНОСТИ

1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 8

1. Во зоната се вршат производствени и услужни дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.

Дејностите од став 1 се вршат под следните услови:

а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат и контролираат.

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, животната средина и здравјето на луѓето во зоната;

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните средства и вработените од ризици кои произлегуваат од работењето.

2. Во ТИРЗ „Скопје 2“ корисникот може да врши и:

а) Складирање на стоки за свои потреби;

б) Промет на стоки и услуги за другите корисници во зоната.

2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 9

Во Технолошко индустриската развојна зона „Скопје 2“ не смее да се врши активност поврзана со:

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со истечен рок или инфидирани, отпадни материји кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и животинска употреба;

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати издадени од Министерството за здравство;

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански експлозиви;

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;

7. Производство и услуги кои не се во согласност со законите на Република Македонија и на меѓународните договори ратификувани во Република Македонија кои се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и

8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотреба на одобренія, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА

Член 10

1. Влегувањето и излегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона е дозволено само со легитимација издадена од основачот.

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона, се издаваат легитимации кои можат да бидат за:

- вработените;
- надворешни лица (изведувачи на градежни и други работи за основачот или корисниците на Технолошко индустриската развојна зона);
- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во посета во Технолошко индустриската развојна зона;
- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона;

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона во координација со царинскиот орган.

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот односно излезот утврден во согласност со царинскиот орган.

5. За се што со овие Правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската развојна зона ќе се применуваат одредбите од „Правилникот за поблиските критериуми и начинот на уредување на технолошко индустриските развојни зони“ и „Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од задолжителната евиденција и пропишаниот образец од записот на задолжителната евиденција во технолошко индустриска развојна зона“. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2007)

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

Член 11

1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производството, употребата, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги ратификувала или им пристапила.

2. За се што се однесува со заштитата на животната средина и природата, а што не е предвидено со овие правила ќе се применуваат одредбите од прописите од областа на заштита за животната средина.

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Член 12

Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објават по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 03-282/5
13 март 2012 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Член на Управен одбор,
Дејан Николовски, с.р.

986.

Врз основа на член 12 став 4 алинеа 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 и 156/10), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Скопје 2”, на ден 31.1.2012 година го донесе следниот

ТАРИФНИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ НА
НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН
КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“

I

	Опис на услуга	Цена во MKD
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ „Скопје 2“ - одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната; - физичко обезбедување на оградата и територијата на зоната; - 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби, - надзор над спроведувањето на мерките за противпожарна заштита	5,00 MKD/m ² закупен простор
2.	Запис за влез/излез и паркинг тарифа за користење терминал при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот на Царинската управа за задолжителна евиденција. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 2“ - важи за сите видови возила - од оваа тарифа се изземаат возилата за кои е издадена Идентификациона картичка за Влез во ТИРЗ „Скопје 2“ од страна на ДТИРЗ	700,00 по запис
3.	Мерење на вага на возило	500,00
4.	Надоместоци за издавање на документи за влез и движење во ТИРЗ „Скопје 2“	
4.1	Идентификациона картичка за вработено лице кај корисник	350,00
4.2	Идентификациона привремена картичка за посетител	350,00
4.3	Идентификациона картичка за посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.4	Идентификациона картичка за возило на корисник	1.000,00
4.5	Идентификациона картичка за возило на вработено лице кај корисник	1.000,00
4.6	Идентификациона картичка за возило на посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.7	Идентификациона картичка за возило за групен транспорт	1.000,00
5.	Закупнина за 1м² затворен магацински простор	200,00 MKD месечно
6.	Закупнина за 1м² отворен магацински простор	60,00 MKD месечно
7.	Поставување на контејнери за опслужување на Корисници до 15м²	8,500,00 MKD месечно
8.	Поставување на контејнери за опслужување на Корисници до 30м²	12.500,00 MKD месечно
9.	Поставување на инсталации во патен појас	620,00 MKD /1м
10.	Поставување на инсталации во заштитен појас	150,00 MKD /1м

II

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Надоместоците за услугите од Дел I точки 1. и 4. од овој тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на доставување на фактурата, а надоместоците на услугите од Дел I точки 2. и 3. од овој тарифник се наплатуваат авансно на приходната сметка на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

III

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 2“ од Дел I точка 2. на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Скопје 2“ од Дел I точка 2. на овој тарифник.

IV

Идентификациона картичка од Дел I точка 4 од овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка.

Член 2

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, истиот ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година.

Бр. 02-161/8
31 јануари 2012 година
Скопје

Дирекција за ТИРЗ
Член на Управен одбор,
Дејан Николовски, с.р.



Службен весник


на Република Македонија



Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува **10.100,00 денари**.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: **15 дена**.
Жиро-сметка: **300000000188798**.
Депонент на **Комерцијална банка, АД - Скопје**.
Печат: **ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје**.

ISSN 0354-1622



2012035